

ТОПЛИ ПРЕДЈАДЕЊА / WARM STARTERS

БУЈУРДИ / BUJURDI

(фета сирење 250гр., домати, пиперки, брускети, запечени во фурни) 400гр.
(feta cheese 250g, tomatoes, peppers, bruschetta, baked in the oven) 400gr.
310 Ден.

ЌОФТИЊА ВО СОС ОД ПЕЛАТИ / MEATBALLS IN PELATI SAUCE

(моцарела, ѓофтиња од мелено месо, сос од пелати, запечени во фурни)
(mozzarella, minced meat meatballs, pelati sauce, baked in the oven)
300 Ден.

ПОХОВАНО ПИЛЕШКО / BREADED CHICKEN BREASTS 250гр.

320 Ден.

ПОХОВАН КАШКАВАЛ / BREADED CHEESE 100гр.

150 Ден.

ПОХОВАНА ЗДЕНКА 4 броја / BREADED CHEESE 4 piase

160 Ден.

ТИКВИЧКИ ПРЖЕНИ / FRIED ZUCCHINI 100гр.

230 Ден.

ПИРОШКА / PIROZHOK 150гр.

150 Ден.

КРОКЕТИ / CROQUETTE

160 Ден.

ЌОФТЕ ОД ТИКВИ / BREADED ZUCCHINI 100гр.

220 Ден.

ПОЛНЕТИ ПИПЕРКИ СО СИРЕЊЕ 2 броја 160гр. PEPPERS FILLED WITH WHITE CHEESE 2 piase 160 gr.

190 Ден.

СИРЕЊЕ ПОД КАПАК / COVERED WHITE CHEESE 250гр.

260 Ден.

ТОПЕНО СИРЕЊЕ / MELTED CHEESE

290 Ден.

ПОЛНЕТ ЦРН ПАТЛИЦАН СО СИРЕЊЕ / STUFFED BLACK EGGPLANT WITH CHEESE

(црн патлицан, сирење, домати, зачини, маслиново масло, печено во фурни) 250гр.
(black eggplant, cheese, tomatoes, spices, olive oil, baked in the oven) 250g.
190 Ден.